

# Новиот Yaris



Моделот на фотографијата е за илустрација

НИВО НА ОПРЕМУВАЊЕ	БЕНЗИН								ХИБРИД	
	1.0 L 69 к.с. / 5 MT 3 врати		1.0 L 69 к.с. / 5 MT 5 врати		1.5 L 111 к.с. / 6 MT 5 врати		1.5 L 111 к.с. / 6 CVT 5 врати		1.5 L Hybrid 100 к.с. / e-CVT 5 врати	
Цена на возило	Цена во € со ДДВ	Цена во МКД со ДДВ	Цена во € со ДДВ	Цена во МКД со ДДВ	Цена во € со ДДВ	Цена во МКД со ДДВ	Цена во € со ДДВ	Цена во МКД со ДДВ	Цена во € со ДДВ	Цена во МКД со ДДВ
READY N1	11,590	718,580	-	-	-	-	-	-	-	-
TERRA	-	-	11,690	724,780	12,490	774,380	-	-	-	-
LUNA	-	-	-	-	13,690	848,780	14,690	910,780	17,290	1,071,980

ГАРАНЦИЈА	ТОУТОА Патна помош:	5 години (Македонија) -	2.900,00 Ден
6 години или 200,000 км (што настапи прво).			
Анти-корозивна гаранција: 12 години		5 години (Европа) -	3.900,00 Ден
10 години бесплатна грижа за хибридната батерија (само кај хибрид)			

READY	LUNA
<ul style="list-style-type: none"> <li>ABS+EBD+BA системи за помош при сопирање</li> <li>Електричен серво прогресивен волан (EPS)</li> <li>Помош при тргање на нагорнина (HAC)</li> <li>Електронска контрола на стабилноста на автомобилот (VSC)</li> <li>Вклучување на четирите трепкачи при нагло сопирање</li> <li>Предупредувачки сигнал за намален притисок на воздух во пневматик</li> <li>2 фронтални и 2 странични воздушни перничкиња за возач и совозач</li> <li>1 воздушна перница за колена на возач</li> <li>2 воздушни перници тип "завеси"</li> <li>Можност за исклучување на воздушна перница кај совозач (при монтирано детско седиште)</li> <li>Предупредување за непоставени ремени на предните седишта</li> <li>Бришач на задно стакло</li> <li>Високо монтирано трето стоп светло, LED</li> <li>Трепкачи во страничните огледала</li> <li>Внатрешен ретровизор</li> <li>Предни електрично контролирани стакла</li> <li>Автоматска контрола на предното стакло кај возачот</li> <li>Електрично регулирани странични огледала во црно куќиште</li> <li>Дневни светла</li> <li>Халогени предни фарови</li> <li>Предни светла со функција "Испрати ме до дома"</li> <li>Предупредување за забравени вклучени светлини</li> <li>Предна браница во боја на каросерија</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Задни браници во боја на каросерија</li> <li>Црни рачки на вратите</li> <li>Телескопски волан, регуларан по висина и длабочина</li> <li>Црна централна конзола</li> <li>Светло во кабина напред</li> <li>Предни и задни држачи за чашки</li> <li>12V приклучок напред</li> <li>Практични џебови во предните врати</li> <li>Рачно регулирање по височина на седиштето на возачот</li> <li>Без задни седишта и заштитни ремени</li> <li>Потпирачи за глава напред со систем за амортизирање на силата при удар одзад</li> <li>Централно заклучување со далечинска команда</li> <li>Имобилајзер</li> <li>Климатик - клима уред</li> <li>Поленов филтер</li> <li>Мулти-информациски дисплеј во инструмент таблата</li> <li>Аудио система со 6 звучници и CD плеер</li> <li>Управување на аудио-системот и телефонот преку команди на волан</li> <li>Bluetooth безжично поврзување на мобилен телефон со Handsfree функција</li> <li>USB приклучок</li> <li>Резервна гума во полна димензија</li> <li>Гуми со димензии 175/65R14</li> <li>Рамен товарен обложен под, со решетка зад двете предни седишта и заштита на страничните стакла</li> </ul>

TERRA - ја вклучува опремата од нивото READY плус:	LUNA - ја вклучува опремата од нивото TERRA плус:
<ul style="list-style-type: none"> <li>Гуми 175/65R15 со различен дизајн на бандашите</li> <li>Резервна гума со намалена димензија</li> <li>Рачки за отворање на вратите во боја на каросерија</li> <li>Странични огледала во боја на каросерија</li> <li>Греење на надворешни ретровизори</li> <li>Тонирани задни странични стакла</li> <li>3-крак волан обложен со кожа</li> <li>ISOFIX подготовка за прицврстување на детски седишта</li> <li>Заден наслон за грб деллив 60:40</li> <li>Прилагодување на задни потпирачи за глава</li> <li>Двонзонски автоматски клима уред (само кај 1.5 Hybrid)</li> <li>Проектирачки халогени фарови (само кај 1.5 Hybrid)</li> <li>Трокрак полиуретан волан (само кај 1.5 Hybrid)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пневматици 175/65R15 со тркала од лесна легура</li> <li>Проектирачки халогени фарови</li> <li>Двонзонски автоматски клима уред</li> <li>Мултимедија систем Toyota Touch® 2 со 7" колор екран чувствителен на допир со информации за аудио и борд компјутерот</li> <li>Камера за возење кон назад за полесно паркирање</li> <li>4.2" мултиинформациски дисплеј во инструмент таблата</li> <li>Фарови за магла со хромирани елементи</li> <li>Различен дезен на интериер</li> <li>Ветробранско стакло дополнително звучно изолирано. (само кај 1.5 Hybrid)</li> </ul>



Моделот на фотографијата е за илустрација

Технички карактеристики	1.0 L 69 к.с. / 5 MT	1.5 L 111 к.с. / 6 MT	1.5 L 111 к.с. / CVT	1.5 L Hybrid 100 к.с. / e-CVT
Зафатнина на мотор (cm³)	998	1496	1496	1497
Максимална моќност на хибридниот систем (кС)	-	-	-	100
Максимална моќност на моторот (кС/врт./мин.)	69/6000	111/6000	111/6000	73/4800
Макс. вртежен момент на електромотор (Nm)	-	-	-	169
Макс. вртежен момент (Nm/врт./мин.) на моторот	95/4300	136/4400	136/4400	111/3600-4400
Трансмисија	5-степен, рачна	6-степен, рачна	CVT	e-CVT
Стоп/старт систем	не	не	не	да
Максимална брзина (km/h)	155	175	175	165
Забрзување (0- 100 km/h)	15.3	11	11.2	12
потрошувачка - комбинирана (l/100 km)	4.3	4.8	4.7	3.3 (175/65r15); 3.6(195/50r16)
Емисија на CO2 (комбиниран циклус)	99	109	105	75 (175/65r15); 82 (195/50r16)
Еколошка норма	EURO6W	EURO6W	EURO6W	EURO6W

Достапни бои	Бела (040)	Црвена (3P0)	Бисерно (перла) бела (084) Бисерна Токио црвена (3T3)	Сребрена(1F7) Бронзена (1G2) Црна (209) Сива (1G3), Светло сина (8S7) Сина Небула (8X2)
Металик/Перла	не	не	**бисерна (перла)	*металик
Доплаќање за боја	не	150 €	450 €	300 €

Цени со вклучен ДДВ



040 Бела



3P0 Црвена



209 Црна\*



3T3 Токио црвена\*\*



1G2 Бронзена\*



1G3 Пепеласто сива\*



1F7 Сребрена\*



084 Бисерно бела\*\*



8S7 Светло сина\*



8X2 Сина Небула\*

ДИМЕНЗИИ НА АВТОМОБИЛОТ (mm)



За подетални технички информации ве молиме симнете го прирачникот за користење на возилото на следниот линк:  
TOYOTA Авто Центар го задржува правото за промена на цените и спецификациите без претходна најава.

Тойота Авто Центар ДООЕЛ Скопје Булевар 8-ми Септември број 21 1000 Скопје, Република Македонија Телефон 02/30 88 880 Факс 02/30 88 888  
e-mail: info@toyota.com.mk